

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (4) од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 2 септември 2021 година донесе

РЕШЕНИЕ **за одбивање на приговор**

1. Приговорот на Владо Младеновски од Крива Паланка УП2 09-183/21 од 16 август 2021 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-147 од 22 јули 2021 година СЕ ОДБИВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-147 од 22 јули 2021 година СЕ ПОТВРДУВА.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Владо Младеновски од Крива Паланка до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-183/21 од 16 август 2021 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција) бр. 11-147 од 22 јули 2021 година на КЕЦ Кратово, поради технички услови за приклучок на пумпа за наводнување.

Ова е втор Приговор за истиот објект, првично одбиен од страна на Регулаторната комисија за енергетика.

Жалителот сега потенцира дека приклучокот може да се стави на 70 метри од неговиот објект, а на свој трошок да гради внатрешен приклучок до таа точка.

Според Електродистрибуција, веќе е донесено Решение за одбивање од страна на РКЕ.

На седницата одржана на 27 август 2021 година се разгледуваше следната документација:

1. Одговор на Приговор УП2 09-183/21 од 16 август 2021 година со прилог:

-Приговор од 4 август 2021 година

-Решение за одбивање на приговор УП2 09-125/21 од 5 јули 2021 година

-БСП-1 образец од 16 јули 2021 година

-Потврда дека КП 1214, КО Дурачка Река не е во урбанистичко-плански опфат на Општина Крива Паланка, и дека е земјиште кое има потреба од приклучок на пумпа

-Имотен лист бр. 245 за КП бр. 1214, КО Дурачка Река

-РОБСП 11-147 од 22 јули 2021 година

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е неоснован.

Согласно член 35 став (1) точка 2) од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија (Службен весник на РСМ бр. 191/19) операторот на дистрибутивниот систем ќе донесе Решение за одбивање на барањето за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа во случај кога не постојат технички услови за приклучување на дистрибутивната мрежа според барањето на корисникот.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09–183/21
2 септември 2021 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ на
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски